

Службен весник на Република Македонија

Број 49

14 март 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1259. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	2	1266. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	15
1260. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје.....	2	1267. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	17
1261. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво/Бразда, Општина Чучер Сандево.....	2	1268. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	21
1262. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	3	1269. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	24
1263. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	6	1270. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	26
1264. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .	9	1271. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	29
1265. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог.....	13	1272. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и дивни птици, како и производи и нуспроизводи од живина и дивни птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија.....	29
		1273. Договор помеѓу Општините Битола и Могила.....	32
		Огласен дел.....	1-32

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1259.**

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ****Член 1**

Да се изврши продажба на недвижна ствар – деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, кој се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 52, на КП 11931/1 КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр. 104741, со намена на посебен дел од зграда Б4-1, со вкупна површина од 109м², со вкупна проценета пазарна вредност 288.963 евра или 17.771.224,00 денари, пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на проценката (1 евро = 61.50 денари) и тоа:

- објект 1, приземје, намена на простор ДП, со површина од 70м²;
- објект 1, галерија, намена на простор ДП, со површина од 36м² и
- објект 1, галерија, намена на простор ХС, со површина од 3 м².

Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој член претставува почетна цена за електронско јавно наоѓавање.

Член 2

Се овластува Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, да ја води постапката за електронско јавно наоѓавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1507/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1260.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа „Психијатриска болница Скопје“ Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Проводител	Копирана
1	РТГ апарат	5128569	ЕМ Нмш	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа „Психијатриска болница Скопје“ Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1728/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1261.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9.3.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ГЛУВО/БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво/Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцела бр.	Катастарски општина	Вид на место	Катастарски култура	Катастарски класа
3402/2	Глуво/Бразда	с.Бразда ул.20 бр.72-Б	шума	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4704м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1789/1
9 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**1262.**

Врз основа на член 43-б став (10) од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13 и 152/15) министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правното лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1987/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 43-б став 1 од Законот за безбедност на производите, надлежниот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

☐ (за правно лице)☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Име и презиме	Занимање	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722 129 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочната комисија или до надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Надлежен инспектор

М. П.

име, презиме и своерачен потпис_____
име, презиме и своерачен потпис

1263.

Врз основа на член 322-а став (9) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/09, 24/11, 12/14, 41/14 и 152/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правното лице односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1990/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Бежим Незири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 322-а став (1) од Законот за индустриската сопственост, државниот пазарен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАНТЕН НАЛОГ

- ☐ (за правно лице)
☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ//ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	---

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Адреса на живеалиште или на привремен престој
	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187 , приходна шифра 722 123 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред Прекршочна комисија.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М. П. _____
име, презиме и своерачен потпис

1264.

Врз основа на член 46-б став 8 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14 и 192/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице, односно одговорно лице во трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-1991/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 46-б став 1 од Законот за метрологијата, државниот пазарен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ (за правно лице)
☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187 , приходна шифра 722 123 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М. П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 46-б став 1 од Законот за метрологијата, државниот пазарен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ (за одговорно лице во правното лице)
☐ (за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме _____
Единствен матичен број _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Податоци за правното лице/трговецот поединец,
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број (ЕДБ) _____
Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП50
Трезорска сметка 100-0000000630-95
Уплатна сметка 840-_____ (општината каде се уплати)-05187
Приходна шифра 722 123 и **програма** 00
Цел на дознаката-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М. П

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

1265.

Врз основа на член 43-в став (6) од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13 и 152/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1992/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Неџири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 43-в став (1) од Законот за безбедност на производите,
надлежниот инспектор издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

Име и презиме

Единствен матичен број на физичкото лице

Адреса

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Опис на прекршокот,

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец
ПП50

Трезорска сметка: 100-0000000630-95

Уплатна сметка: 840-____(општина каде се уплаќа) -05187

Приходна шифра: 722 129 и програма 00

Цел на дознаката: Уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена,
мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и надлежниот инспектор ќе
го достави до органот надлежен за присилно извршување.

Сторител на прекршок

Надлежен инспектор

име, презиме и своерачен
потпис

М.П.

име, презиме и своерачен
потпис

1266.

Врз основа на член 322-б став (6) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/09, 24/11, 12/14, 41/14 и 152/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1993/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 322-б став 1 од Законот за индустриската сопственост, државниот пазарен инспектор издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)Име и презиме _____
Единствен матичен број на физичкото лице _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршокда плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец
ПП50

Трезорска сметка: 100-0000000630-95

Уплатна сметка: 840-_____ (општина каде се уплати) -05187

Приходна шифра: 722 123 и програма 00

Цел на дозната: Уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и државниот пазарен инспектор ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

1267.

Врз основа на член 34-а став (4) од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/95, 22/07, 136/11, 164/13 и 192/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правното лице односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-1995/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Бежим Незири, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на ☐ член 32 став (2)/☐ член 33 став (2) од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, државниот пазарен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ☐ (за правно лице)☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Име и презиме	Занимање	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722 123 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.

Сторител на прекршок

Инспектор

М. П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 34 став (3) од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, државниот пазарен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)Име и презиме _____
Единствен матичен број на физичкото лице _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП50

Трезорска сметка 100-0000000630-95

Уплатна сметка 840-_____ (општината каде се уплаќа)-05187

Приходна шифра 722 123 и програма 00

Цел на дозната-уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М. П.

име, презиме и своерачен потпис

1268.

Врз основа на член 38-а став 9 од Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15 и 154/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1996/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 38-а став 1 од Законот за техничката инспекција, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

☐ (за правно лице)☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187 , приходна шифра 722 123 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

М. П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

1269.

Врз основа на член 138-б став 6 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1997/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Неџири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 43-в став (1) од Законот за безбедност на производите,
надлежниот инспектор издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

Име и презиме

Единствен матичен број на физичкото лице

Адреса

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

Опис на прекршокот,

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец
ПП50

Трезорска сметка: 100-0000000630-95

Уплатна сметка: 840-_____ (општина каде се уплаќа) -05187

Приходна шифра: 722 129 и програма 00

Цел на дознката: Уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена,
мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и надлежниот инспектор ќе
го достави до органот надлежен за присилно извршување.

Сторител на прекршок

Надлежен инспектор

име, презиме и своерачен
потпис

М.П.

име, презиме и своерачен
потпис

1270.

Врз основа на член 138-а став 11 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 163/14, 97/15 и 152/15) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правното лице, односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-2090/1
7 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беќим Незири, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 138-а став 1 од Законот за заштита на потрошувачите, надлежниот инспектор/овластено лице за вршење на непосреден надзор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

☐ (за правно лице)

☐ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Име и презиме	Занимање	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП150 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840-____(општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722 129 и програма 00 со цел на дознаката - уплата на глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред прекршочен орган.

Сторител на прекршок

Надлежен инспектор/
овластено лице_____
име, презиме и своерачен потпис

М. П.

име, презиме и своерачен потпис

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1271.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.3.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Акционерското друштво ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ШПЕДИЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО МЛАЗ АД - БОГДАНЦИ СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 10-27
7 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1272.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15, 126/15, 132/15 и 224/15), во членот 1 став 2 зборовите: “по 8 мај 2015 година“ се заменуваат со зборовите: “пред 5 март 2015 година и по 10 септември 2015 година.“

Прилогот се заменува со Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Член 2

По членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

“Член 1-а

За пратки кои потекнуваат од Република Франција од зоните со ограничување утврдени во оваа земја кои се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, забраната од член 1 на ова решение се однесува на увоз и транзит на живина и диви птици.“

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1071/3
3 март 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Прилог 1

Земји

Заштитна зона и зона под надзор

ИСО код	Земја	Територија	Област која се состои од:
US	Соединетите Американски Држави	Државата Минесота (цела држава)	Име: /

Прилог 2

Република Франција

Зони со ограничување

ИСО код	Земја	Име (број на област)	Код на општината	
FR	Франција	Област која се состои од:		
		DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)		
		Област која се состои од делови на областите:		
		CHARENTE (16) со општината:	16254	PALLUAUD
		LOT (46) со општините:	46006 46008 46061 46066 46072 46087 46098 46114 46118 46120 46126 46127 46145 46152 46153 46164 46169 46171 46178 46184 46186	ANGLARS-NOZAC LES ARQUES CASSAGNES CAZALS CONCORES DEGAGNAC FAJOLES FRAYSSINET-LE-GELAT GIGNAC GINDOU GOUJOUNAC GOURDON LACHAPELLE-AUZAC LAMOthe-FENELON LANZAC LAVERCANTIERE LEOBARD LHERM LOUPIAC MARMINIAC MASCLAT

			46194 46200 46205 46209 46215 46216 46219 46222 46234 46239 46241 46250 46257 46258 46259 46297 46309 46316 46334	MILHAC MONTCLERA MONTGESTY NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRAC PAYRIGNAC PEYRILLES POMAREDE RAMPOUX LE ROC ROUFFILHAC SAINT-CAPRAIS SAINT-CIRQ-MADELON SAINT-CIRQ-SOULLAGUET SAINT-CLAIR SALVIAC SOULLAC THEDIRAC LE VIGAN
		CORREZE (19) со општините:	19015 19030 19047 19066 19077 19107 19120 19124 19161 19182 19191 19195 19229 19239 19289	AYEN BRIGNAC-LA-PLAINE CHARTRIER-FERRIERE CUBLAC ESTIVALS LARCHE LOUIGNAC MANSAC PERPEZAC-LE-BLANC SAINT-AULAIRE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT YSSANDON

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1273.

Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 6 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/2014 и 193/2015) Градоначалникот на Општина Битола д-р Владимир Талески и Градоначалникот на Општина Могила Стево Пивковски на ден 25.2.2016 година, склучија

ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат за вршење на противпожарната заштита што ја врши ТППЕ Битола со покривање на подрачјето на Општината Могила како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје во случајот ТППЕ Битола.

Член 2

Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Могила.

Општината Могила е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој трошок ќе ангажира односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари – спасители или пожарникар

спасител возач на специјално возило преку Агенција за привремени вработувања и истите ќе ги стави на располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе ги ангажира Општината Могила е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 од Законот за пожарникарството.

За ангажираните лица Општината Могила е должна да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.

Член 3

Времетраење на овој Договор е една година од денот на потпишувањето на истиот.

Член 4

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена пред раскинувањето.

Член 5

Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред надлежен суд во Битола.

Член 6

Овој Договор е склучен во 6 примероци по три за двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1377/4-2015
29 февруари 2016 година
Битола

Општина Битола
Градоначалник,
д-р Владимир Талески, с.р.

Бр. 03-1380/4-2015
2 март 2016 година
Могила

Општина Могила
Градоначалник
Стево Пивковски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016049